

## ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 4102

**ПОКЛЕ 150/100**

**ОПИС:** Имрегниран сиров картон од двете страни обложен со оксидиран битумен и заштитен со ситен кварцен песок.

**СВОЈСТВА:** **ПОКЛЕ 150/100** е усогласен со МКС EN 13859 - 1.

КАРАКТЕРИСТИКИ	EN МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
<b>Влошка</b>	<b>имрегниран сиров кровен картон</b>		
<b>Површинска заштита</b>	<b>кварцен песок/кварцен песок</b>		
Должина	МКС EN 1848-1	m	≥ 10
Ширина	МКС EN 1848-1	m	≥ 0.995
Рамномерност	МКС EN 1848-1	30 mm/10 m	одговара
Маса	МКС EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	1,2 ± 0,1
Водонепропустливост	МКС EN 1928	класа	W1
Паропропустност	МКС EN 1931	m	NPD
Сила на кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	N/50 mm	≥ 250/150
Издолжување при кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	%	≥ 1/1
Отпорност на високи температури	МКС EN 1110	°C	≥ + 70
Флексибилност на ниски температури	МКС EN 1109	°C	≤ 0
Отпорност на кинење на клинец: надолжно / попречно	МКС EN 12310-1	N	≥ 50/50
Реакција на оган	МКС EN 13501-1	класа	E
Содржина на опасни материи	Анекс 3А	-	не содржи
Отпорност на хемикалии	1847-13969 Анекс А	-	отпорен

**ПРИМЕНА:** **ПОКЛЕ 150/100** се употребува како привремена заштита од влага или како секундарен покривач на косите кровови под ќерамиди, лим и сл.

**ВГРАДУВАЊЕ:** Се вградува со ковење или лепење со топол битумен и преклоп на лентите 10cm.

**СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ:** Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складираани најмалку 24 часа на температура ≥ +5 °C.

Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.